



Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2017 година

Соопштение за печат

**Позначајни движења кај останатите финансиски институции¹ (ОФИ):
прв квартал на 2017 година**

- На крајот на март 2017, вкупните средства на ОФИ изнесуваат **81.760 милиони денари**. Од аспект на одделните потсектори, најголемо учество во средствата на ОФИ имаат пензиските фондови (63,3%), по што следат осигурителните друштва (24,7%).
- Во првиот квартал на 2017 година, **вкупните средства на ОФИ** бележат квартален и годишен раст од 4,8% и 17,2%, соодветно, во најголем дел движен од зголемувањето на средствата на пензиските фондови.

Табела 1. Вкупни средства/обврски на ОФИ²

	Кв.1 2016	Кв.4 2016	Кв.1 2017	Квартални промени		Годишни промени		Структура (Вкупно ОФИ)
				Кв.1 2017/Кв.4 2016		Кв.1 2017/Кв.1 2016		
	Состојби, во милиони денари			милиони денари	%	милиони денари	%	%
1. Останати финансиски институции	69.766	77.984	81.760	3.776	4,8	11.995	17,2	100.0
1.1 Осигурителни друштва	19.439	19.593	20.179	586	3,0	739	3,8	24.7
1.2 Пензиски фондови	41.851	49.079	51.755	2.676	5,5	9.903	23,7	63.3
1.3 Инвестициски фондови	3.114	3.653	4.299	646	17,7	1.185	38,0	5.3
1.4 Други ОФИ	5.361	5.659	5.528	-131	-2.3	168	3.1	6.8

Извор: НБРМ.

- Најзначајни инструменти на страната на средствата на ОФИ се должничките и сопственичките хартии од вредност³, кои зафаќаат 70,7%, додека на страната на обврските се техничките резерви на осигурување⁴ со учество од 60,3% и капиталните сметки⁵ со учество од 32,7%.

¹ Во останатите финансиски институции се вклучени: инвестициските фондови, пензиските фондови, осигурителните друштва, друштвата за управување со инвестициските фондови и друштвата за управување со пензиските фондови, финансиските друштва и друштвата даватели на финансиски лизинг.

² За потребите на оваа соопштение, во категоријата „Други ОФИ“ се опфатени: друштвата за управување со инвестициските фондови и друштвата за управување со пензиските фондови, финансиските друштва и друштвата даватели на финансиски лизинг (точка 1.4 од табелата).

³ „Должничките хартии од вредност“ се однесуваат на хартиите од вредност различни од акции, согласно со меѓународната класификација на финансиски инструменти, како што е објавено во билансите и прегледите на останатите финансиски институции.

⁴ Техничките резерви на осигурување содржат: нето-капитал на домаќинствата во резерви од животна осигурување, нето-капитал на домаќинствата во пензиските фондови и претплатени премии и резерви наспроти книговодственото побарување (неживотното осигурување).

⁵ Капиталните сметки ги опфаќаат: сопственичките вложувања, задржаната добивка, добивката од тековната година, општата и посебна резерва и вредносните прилагодувања.





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Средства/обврски на ОФИ, по потсектори и по финансиски инструменти, кв.1 2017

	Вкупно ОФИ		Пензиски фондови		Осигурителни друштва		Инвестициски фондови		Други ОФИ	
	состојба (во мил. ден.)	учество (во %)	состојба (во мил. ден.)	учество (во %)	состојба (во мил. ден.)	учество (во %)	состојба (во мил. ден.)	учество (во %)	состојба (во мил. ден.)	учество (во %)
Вкупни средства	81.760		51.755		20.179		4.299		5.528	
Валут и депозити	12.414	15.2	4.157	8.0	5.221	25.9	2.512	58.4	524	9.5
Хартии од вредност различни од акции	41.230	50.4	32.397	62.6	7.208	35.7	992	23.1	633	11.5
Кредити	3.664	4.5	-	-	187	0.9	29	0.7	3.449	62.4
Акции и останат сопственички капитал	16.581	20.3	15.133	29.2	666	3.3	760	17.7	22	0.4
Технички резерви на осигурување	1.322	1.6	-	-	1.322	6.6	-	-	-	-
Останати средства	4.350	5.3	68	0.1	4.084	20.2	6	0.1	192	3.5
Нефинансиски средства	2.200	2.7	-	-	1.491	7.4	-	-	708	12.8
Вкупни обврски	81.760		51.755		20.179		4.299		5.528	
Кредити	2.694	3.3	-	-	115	0.6	5	-	2.575	46.6
Технички резерви на осигурување	49.317	60.3	38.745	74.9	10.572	52.4	-	-	-	-
Останати обврски	3.030	3.7	41	0.1	2.190	10.9	103	2.4	696	12.6
Акции и останат сопственички капитал	26.718	32.7	12.969	25.1	7.301	36.2	4.191	97.5	2.257	40.8

Извор: НБРМ.

- Анализирано **по инструменти**, остварениот квартален и годишен раст на страната на средствата се објаснуваат со зголемените вложувања во должнички хартии од вредност на домашниот финансиски пазар. На страната на обврските, главен носител на кварталниот и годишниот раст се техничките резерви на осигурување и капиталните сметки.




Извор: НБРМ.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика


Позначајни движења кај ОФИ, по видови институции

- Вкупните средства на пензиските фондови (задолжителни и доброволни), во првиот квартал на 2017 година бележат квартален и годишен раст од 5,5% и 23,7%, соодветно. Најголем придонес во кварталниот и годишниот раст имаат вложувањата во должнички хартии од вредност на домашниот финансиски пазар. На страна на обврските, растот на квартална и годишна основа се објаснува со зголемените технички резерви на осигурувањето и капиталните сметки.



Извор: НБРМ.

- Во првиот квартал на 2017 година вкупните средства на осигурителните друштва бележат квартален и годишен раст од 3,0% и 3,8%, соодветно. Кварталниот раст се објаснува со зголемувањето на вложувањата во должнички хартии од вредност на домашниот финансиски пазар и на техничките резерви на осигурувањето. Годишниот раст е се должи на вложувањата во должнички хартии од вредност на домашниот финансиски пазар. Од аспект на обврските, кварталниот раст главно е поттикнат од останатите обврски, додека растот на годишна основа произлегува од зголемувањето на останатите обврски и техничките резерви на осигурување.




Извор: НБРМ.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Кај средствата на инвестициските фондови⁶, во првиот квартал на 2017 година е забележано значително забрзување на кварталната и годишната динамика на раст од 17,7% и 38,0%, соодветно. Анализирано по инструменти, најголем придонес кон растот имаат пласманите во валути и депозити, како и во должнички и сопственички хартии од вредност (на странските финансиски пазари). На страна на обврските, капиталните сметки се главниот двигател на растот на квартална и годишна основа.



Извор: НБРМ.

- Средствата на другите ОФИ, во првиот квартал на 2017 година бележат квартален пад од 2,3% заради намалувањето на нивната кредитна активност, додека на годишна основа е регистриран раст од 3,1%. Кај обврските, кварталниот пад се објаснува со намалувањето кај капиталните сметки, додека растот на годишна основа е резултат на зголемувањето на обврските врз основа на кредити.



Извор: НБРМ.

⁶ Во регистарот на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на Република Македонија, тековно се опфатени петнаесет отворени и три приватни инвестициски фондови, при што до НБРМ тековно известуваат седумнаесет фондови.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Ревизии на податоци

Податоците за движењата кај ОФИ во ова соопштение содржат редовни ревизии на податоците за периодот октомври – декември 2016 година, поради добивање нови, коригирани информации и податоци од известувачите. Овие ревизии не предизвикаа значителни промени кај претходно објавените податоци и главно произлегуваат од подобрениот опфат и квалитет на известувањата.

Придружни информации

Временски серии податоци: Квартални податоци за средствата и обврските на финансиските институции

(<http://www.nbrm.mk/?ItemID=4725768640AEAC40B58D813C65BF5B96>)

Методолошки појаснувања:

(http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Statistika_metodologija_monetarna_statistika_05_2015_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

(<http://www.nbrm.mk/?ItemID=7B1CC2F73E9A3641B2F05235A02C8BDC>)

Квартални податоци за средствата и обврските на финансиските институции: 31 август 2017 (референтен пресек заклучно со вториот квартал на 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).